

ИЗВЕСТИВАЊЕ

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ И УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР КЕ СЕ ВРШИ ОД 19.01.2015
ДО 30.01.2015 ГОДИНА

а) Студентите се должни обвезно да направат упис по ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА КОИ ИМААТ УСЛОВ.

б) Да направат заверка на зимски и запишување на летен семестар со приложување на потребната документација и тоа:

- Читко пополнет **образец за заверка на зимски семестар** со податоци за предметите и професорите од кои имаат потписи во индексот и уплатница за административна такса од 50 денари
- Читко пополнет **образец за запишување на летниот семестар** со податоци за предметите за кои имате право да ги слушате во летниот семестар. Доколку презапишувате предмети од претходни семестри потребно е да ги запишете прво тие предмети. , така што максимум може да запишат 35 ЕКТС кредити, а студентите со просечен успех над 8,5 може да запишат 40 ЕКТС кредити. (за овој образец се захевтуваат уплатниците за школарината и административната такса, како и уплатниците за преслушување (дололку преслушувате)
- Електронското запишување на летниот семестар во учебната 2014/15 година ќе се врши во периодот од **19 јануари до 30 јануари 2014 година**. (По овој рок предмет може да запишат само студентите на кои не им се внесени оценките од *условен* предмет како и оценки од предмети од претходен летен семестар. Овие студенти можат да го запишат семестарот после 02 февруари но најдоцна 1 (еден) ден по добивање на резултати од испит, и ги поднесуваат на комплетните документи на шалтерот на студентската служба.
- Студентите кои нема да извршат евалуација на наставата за зимскиот семестар 2014/145 година нема да можат да го запишат летниот семестар (Евалуацијата е отворена до **19 јануари 2015**)

ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАРОТ (индекс, образец за запишување и заверка на семстар) **ВО ПЕРФОРИРАНА ПРОЗИРНА ФОЛИЈА (БЕЗ ПЛИКО)** СО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАХЕВТАНИ/ЗАЛЕПЕНИ УПЛАТНИЦИ (за партиципација/кофинансирање и административни такси) СЕ ОСТАВААТ ВО ПОСЕБНО ОЗНАЧЕНИ КУТИИ (ПО СЕМЕСТРИ) ВО ХОЛОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.

ВАЖНО: Студентите запишани во државна квота по студиските програми воведени од учебната 2009/10 година, доколку запишуваат предмет по ТРЕТ ПАТ преминуваат, односно го продолжуваат студирањето до крајот на студиите во квота со кофинансирање,

СПОРЕД ЧЛЕН 323 од СТАТУТОТ НА УКИМ

- студентите запишани 2013/14 година исто така преминуваат во квота со кофинансирање доколку:

- еден предмет запишат по ТРЕТ ПАТ ;

- не положат 50% од запишаните кредити во одреден семестар до почетокот на наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен).

Овие студенти поднесуваат барање во студентската служба за продолжување на студирањето во квота со кофинансирање на студиите и потпишуваат соодветни документи за промена на квота.

Предметите запишани во индекс, електронски индекс и образец за запишување на семестар треба да бидат идентични.

За студентите на кои електронски запишаните предмети не се соодветни/идентични на запишаните предмети во индекс , истото ќе се смета за запишување по рок и овие студенти плаќаат надомест од 1000 денари.

-Потврда за уплатена партиципација/кофинансирање според квотата и бројот на запишаните кредити по години на запишување.

ПАРТИЦИПАЦИЈА/КОФИНАНСИРАЊЕ

Студентите запишани во учебната 2009/10 година

-кофинансирање 16,66 ЕУР (1025 денари) од кредит (Пр.32 кр.х 1025=32.800 ден.)

-државна квота 3,33 ЕУР (205 денари) од кредит (Пр.33кр. х 205=6765 ден.)

Студентите запишани Од учебната 2010/11 година

-кофинансирање 6,66 ЕУР (410 денари) од кредит (Пр.31 кр. х 410 =12.710 ден.)

-државна квота 3,33 ЕУР (205 денари) од кредит (Пр. 25 кр. х 205 = 5.125 ден.)

Студентите запишани по стара програма (заклучно со 2008/09 год)

-кофинансирање 500 ЕУР (30.750 ден) од семестар

-државна квота 100 ЕУР (6.150 ден) од семестар

-повторно запишување предмет 20 ЕУР (1.230 ден) од кредит

-Студентите кои ништо не слушаат во семестарот вршат заверка на зимскиот и регистрација на летниот семестар и за тоа доставуваат образец за заверка,и образец за запишување со административна такса од 50ден и уплатница од 1000 денари на жиро сметка на Факултетот

Жиро сметка на Фармацевтскиот факултет Скопје, (за партиципација, кофинансирање и административни надоместоци)

Примач: Фармацевтски факултет

Депонент НБРМ

Сметка на буџетски корисник 1600104553 788 12

Приходна шифра и програма 723012 41

жиро сметка за административна такса со код на општина според местото на живеење на студентот (преземи жиро сметка и код на општина за административна такса)

Назив на примач: Буџет на РМ

Банка на примач Народна банка на РМ

Сметка 10000000063095

Уплатна сметка 840-XXX-03161 (xxx ознака за општина на `живеење)

Приходна шифра и програма 722315

- **За странските студенти потврда од Ректоратот на УКИМ за платена школарина за летниот семестар 2014/15 година.**
- **Прво рангираните 10 студенти запишани во прва година по конкурсот 2014-15 не плаќаат партиципација за втор семестар. (Овие студенти се ослободени од партиципација САМО за прва студиска година)**
- **Студентите кои не поднеле документи за запишување (а електронски се запишале) нема да бидат распоредени во групи за настава, односно од овој семестар во групи за вежби ќе биде распореден само студент на кој му се обработени уредно доставените документи**
- **Студентите кои нема да ги испочитуваат роковите за запишување и заверка на семестар, истото може да го направат со посебно молбено барање до продеканот за настава.**

НАПОМЕНА:

Студентите кои ги ислушале сите предмети предвидени со студиската програма, пријавиле дипломска работа, а не дипломирале до наредното запишување на семестарот, вршат регистрација на летен семестар. Во електронскиот систем постои поле за регистрација на студент во делот запишување на семестар